

Што е десктоп компјутер?

Компјутерите се со разни облици и големини. Овде ќе зборуваме за десктоп компјутерите.

Еден од најчестите видови на компјутери е десктоп компјутерот (скратено „десктоп“), исто така познат како личен компјутер или ‘PC’. Некои од важните работи за десктоп компјутерите се:

- За да работат, им треба струја од приклучок во ѕидот.
- Тие обично се премногу тешки за носење, па се дизајнирани да бидат сместени на едно место (на пример, на маса).
- Тие се контролираат со глумче и тастатура (keyboard).
- Десктопите работат со програми, исто така наречени апликации. Тие програми му овозможуваат на десктоп компјутерот да извршува извесни задачи; на пример, пребарување на интернет.

Делови на десктоп компјутерот

Десктопот има повеќе делови. Главни се:

- **Кутијата на компјутерот**, во која е сместен „мозокот“ на десктоп компјутерот. Сите други делови на десктопот се поврзани со кутијата.
- **Екранот** кој овозможува да видите што се случува на компјутерот. Кај некои десктопи екранот е вграден во кутијата на компјутерот.
- **Тастатурата** овозможува да пишувате текст, бројки и симболи во компјутерот.
- **Глумчето** овозможува да покажете и да ги поместувате работите што ги гледате на екранот.




Десктоп компјутерот има повеќе делови

Што е десктоп компјутер?

Како да се вклучува и исклучува десктоп компјутер

За да го вклучите или исклучите компјутерот, треба да го притиснете копчето за струја (power button). Побарајте копче со симбол на круг со линија во средината. Не грижете се ако на компјутерот му треба една минута за да проработи. Тоа е нормално.




Ова е универзален симбол за вклучување на струјата

Користење на тастатурата

Десктоп компјутерите, лаптопите и некои таблети користат тастатура за пишување на текст. Запамтете...

- Повеќето тастатури имаат ист распоред на буквите. Тој се вика **QWERTY**, според шест букви на тастатурата.
- Притиснете една буква за да ја напишете.
- Користете го долгото копче **Space** за да ги одделите зборовите.
- Притиснете го копчето **Caps Lock** за да пишувате само со големи букви. Притиснете го пак за да се вратите на мали букви.
- Може да го држите притиснато копчето **Shift** додека отчукувате некоја буква, за да ја направите голема.
- Држете го притиснато копчето **Shift** за да го отчукате вториот симбол напишан на горниот дел од некои копчиња, на пример * и ?.
- Притиснете **Enter** ако сакате да почнете нов пасус.
- Притиснете **Backspace** за да ја избришете последната буква што сте ја отчукале.



Користете тастатура на десктоп компјутери, лаптопи и некои таблети.

Што е десктоп компјутер?

Користење на глумчето

Глумчето е тоа што се вика средство за покажување (pointing device). Го користите за ги активирате работите што ги гледате на екранот. На екранот глумчето се гледа како мал показател (pointer) наречен покажувач (cursor). Еве неколку совети за користење на глумчето.

- Движете го глумчето во насока во која сакате да оди покажувачот.
- Кликнете со левото копче на глумчето за да го активирате документот кој го посочувате.
- Кликнете на десното копче на глумчето за да ги видите опциите во врска со документот кој го посочувате.
- Користете го тркалото во средината на глумчето за да го движите документот нагоре и надолу.
- Кликнете двапати (double-click) со левото копче на глумчето за да започнете некоја програма.



Ова е глумче

Не е тешко, нели? Кога ќе ги научите основните работи за глумчето и тастатурата, вие сте спремни да ја почнете вашата компјутерска авантура!